

Како се доближуваше крајот на годината, така на Владата некако ѝ тргна, барем кога се во прашање странските директни инвестиции. Поради тоа, на моменти се доби впечаток дека во економската сфера многу е направено, но всушност ја чека уште "бајаги" работа. За да ја подобри бизнис климата треба да го реформира судството, катастарот, а ѝ претстои и огромна борба против корупцијата.

За волја на вистината, чекорите направени во насока на размотување на сите случувања во ЈП "Македонија пат" и големата акција која резултираше со повеќе од 60 уапсени и притворени лица, беа одличен показател за решителноста да ѝ се стави крај на големата корупција во Македонија.

Радуваат најавите дека овие потези се само почеток за сè она што следува, како и дека од ваквата "метла" нема да бидат поштедени и други инволвирани вработени, директори, пред сè, и политичари вмешани во прикривањето на данок од огромни размери.

Тука својата улога ќе треба да ја одигра и судството. Тука мора енергично да се оди до крај, зашто пред лицето на правдата мора да одговараат сите оние кои ја "поткрадуваат" сопствената држава. Едноставно, корупцијата и митото мора да се спречат во корен за никогаш да не се повторат.

Покрај ова, Владата мора да се заложити и за решавање на проблемот со невработеноста, без притоа со "козметички" потези, на пример, со бришење од евиденција на голем број невработени (што е невидена практика з.н.) вештачки да ја намалува невработеноста.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Крајот на годината ќе остане забележан и по фактот дека македонските камионџии веќе втора година ги добија дозволите за меѓународен транспорт со нов модел на електронска распределба. Ваквата мерка беше со цел да се елиминираат сомневањата за мито и корупција, затоа што победниците ги избираше компјутер. А засега тоа и добро го прави.

Дел од експертите сметаат дека за суштинска реформа нема да биде доволна само регулаторната гилотина, туку ќе треба да се направат резони на терен, да се намали бројот на административниот апарат кој за сите овие години се пумпаше со партиски луѓе. А како ќе се одвива сè ова во реалноста, ќе дознаеме многу брзо, зашто новата 2008 веќе е на праг.

За зимава, по неколкумесечно пролонгирање, конечно се очекува во слободната економска зона "Бунарџик" да проработи фабриката на американската компанија "Џонсон Контролс".



ЕЛЕКТРОНСКА РАСПРЕДЕЛБА НА КАМИОНСКИТЕ ДОЗВОЛИ

Инвестицијата е "тешка" 20 милиони долари, фабриката треба да вработи 150 луѓе, а наредните години оваа бројка да порасне на повеќе од 500 работ-

ЕКОН ОСТАВ

ници. Во Скопје ќе произведува автомобилска опрема за сите светски пазари. За американската инвестиција се натпреваруваа Македонија и Полска. Фабрикантите се решија за Македонија поради евтината работна сила и дополнителни даночни олеснувања.

Годинава која изминува во јавноста ќе остане запомнета по Регулаторната гилотина, која како никогаш досега беше ефикасно и успешно спроведена.

Проектот Регулаторна гилотина конечно "ја затвори" Пандорината кутија на бирократијата - тендери, лиценци, ефикасност на јавната администрација. Владиноот проект за чешлање на 3.000 закони и подзаконски акти ги покренува бизнисмените. Во двете стопански комори се скрои листата спорни решенија кои го кочат бизнисот, а ја хранеа корупцијата. Бизнис корпусот јавно побара истрајност од Владата, а не ефектите да бидат само декларативна заложба.

Едношалтерскиот систем конечно стана македонска реалност, па бизнисмените прв пат наместо во судовите, барањата за регистрација на фирма ги

ОМСКИОТ БУМ ЕН ЗА НАПРОЛЕТ



РЕГУЛАТОРНАТА ГИЛОТИНА КОНЕЧНО СТАНА РЕАЛНОСТ

тиции во оваа сфера. "Danubefuds" влезе во Битолска млекарница; фирмата "Имлек" од Белград изврши откуп на 81.002 акции од ИМБ-Битола, со што со 74,5 отсто од вкупниот број акции стана доминантен сопственик на најголемата млекарница во земјава, соопшти "Danubefuds" групацијата. Претходно оваа компанија стана доминантен сопственик на "Бучен Козјак" од Куманово, што докажува дека производството на млечни производи стана хит во Македонија за странските инвеститори.

Млекарницата "Идеал Шипка" од Битола, втора по големина во државата, од ноември и официјално е дел од хрватски "Дукат". Со оваа соработка "Идеал Шипка" доби стратешки партнер кој веќе е присутен на нашиот пазар, а со партнерството ќе се освојуваат нови пазари.

Крајот на годинава ќе остане забележан поради серијата поскапувања кои ги зафатија речиси сите прехранбени артикли, почнувајќи од лебот и брашното, па сè до зејтинот. Без разлика на оптимистичките ветувања од Владата, граѓаните никако да ја "проголтаат" ваквата состојба, која доколку потрае може драстично да ги испразни и онака тенките паричници на населението.

Македонија го доби и третиот мобилен оператор "Вип", кој веднаш повлече намалувања на цените на импулсите во мобилната телефонија. При-пејд понуда од 7,7 денари минута, односно 9,09 денари кон сите мрежи во текот на целиот ден, бесплатна СИМ картичка, целосна покриеност и достапност на целата територија е понудата на третиот мобилен оператор.

доставуваа во Централниот регистар. Новина беше и "кастрењето" на давачките за разни такси и надоместоци, кои годинава беа преполовени. Ова беше големо олеснување, пред сè, за домашните бизнисмени, кои покрај фактот што наместо чекање за регистрација на фирма и по 60 дена, сега имаат и минимални давачки.

Во минативе 12 месеци Македонија доживеа млечна "инвазија", бидејќи за кус период речиси севкупната домашна млечна индустрија заврши во странски раце. Така, на пример, новата македонска млекарница "Swedmilk" Македонија, официјално почна со работа.

"За неполна година Македонија доби огромен производствен капацитет вреден 18 милиони евра. Економските реформи кои ги спроведува Владата за подобрување на бизнис климата и за привлекување странски инвестиции веќе даваат резултати", рече премиерот Груевски, на свеченото отворање на млекарницата. Според Груевски, "Swedmilk" отвори нови работни места и нови перспективи во млечната индустрија.

Во оваа насока се и другите инвест-



МЛЕЧНА ИНВАЗИЈА ВО
МАКЕДОНИЈА

За Vip

**Вистинска конкуренција
на пазарот,
со најдобра понуда**

Скопје до нè понудило на едните корисници
неограничено комуникација кога нè да вè, каде нè да се,
со кого комуникацијата и кому комуникацијата.

**СТАРТУВАШЕ ТРЕТИОТ
МОБИЛЕН ОПЕРАТОР**

"За само шест седмици ние ги намаливме цените на пазарот за 50 отсто", изјавија од Vip.

Од "Вип" очекуваат во првата половина од 2008 година да профункционира СМП - значајната пазарна моќ, а потоа и асиметричната конекција, која уште ќе ги намали цените на мобилната телефонија на македонскиот пазар.

Оваа година ѝ дојде крај и на Македонска банка. По двегодишно натегнување гувернерот Гошев ѝ пресуди, и

На крајот на годинава на повидок е расчистувањето на нова корупциска афера. Куќен притвор од 30 дена заработи Петра Митева, поранешната директорка на Управата за јавни приходи, која веднаш по апсењето заврши кај истражен судија, кој донесе одлука Митева еден месец да си "поседи" дома.

Обвинителството ја товари дека ја оштетила државната каса во случајот "Тифани" за половина милион евра.

таа, иако ликвидна, заврши во аут. Малку се крена врева, пред сè, околу заштите на граѓаните, но тоа успешно го санираше Фондот за осигурување на штедните влогови.

Забележително за годинава е и даночното бенифицирање, кое се однесува на лековите и на медицински помагала, на компјутери и компјутерски софтвер, термални сончеви системи и компоненти и превоз на лица и нивниот придружен багаж. Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека од 28 септември стапува новиот Закон за ДДВ, со што наместо досегашното оданочување со општата даночна стапка од 18 отсто, се воведува бенифицирано оданочување по стапка од 5 отсто.

Крупна работа годинава е и фактот дека Владата конечно се реши и донесе одлука за прекинување на постапката за потпишување на купопродажен договор за ТЕЦ "Неготино" со конзорциум



ПРОРАБОТЕА РУДНИЦИТЕ "ТОРАНИЦА" И "ЗЛЕТОВО"

от "Хач". Според Владата, врз основа на извештајот на тендерската комисија и Министерството за економија е констатирано дека не се исполнети условите кои биле побарани од "Хач" конзорциумот.

Значаен настан годинава беше и ревитализацијата и започнувањето на комерцијалното работење и ископување на олово-цинкова руда во рударскиот гигант во североисточна Македонија "Тораница" кај Крива Паланка.

Владата истакна дека особено се ангажирала за развојот на рударството во североисточна Македонија, со цел отворање нови работни места, како што се вработувањата на 525 рудари во "Злетово" и 350 во рудникот "Тораница", а со интенција да се вработат повеќе од 1.000 рудари од овој регион. Сè тоа ќе овозможи развој и на другата инфраструктура и подобрување на условите на граѓаните од кривоаланечкиот и пробиштипскиот регион.

Индискиот инвеститор и концесионер на рудниците за олово-цинкова руда "Злетово" и "Тораница" вложи 8,8 милиони долари во рударска опрема, резервни делови и машини, кои беа набавени од финската компанија "Сандвик".

Македонија и годинава не остана без "шокови" во градежништвото. Оваа есен беше уапсен и младиот "бизнисмен", сопственикот на "ГИА Инжинеринг", обвинет за измама на околу 40 граѓани. Еден стан во зградата која ја градел им го продавал на повеќе луѓе. Засега бројот на измамените граѓани од ден на ден не "расте", а "газдата" сè уште се брани со молчење.



АФЕРАТА "ГИА ИНЖИНИРИНГ" СТОПИ МИЛИОНИ ЕВРА

Покрај ова, голема работа на економски план претставуваше влезот на "Societe general" на македонскиот банкарски пазар. Со нејзиниот влез во Охридска банка домашните банки ќе мораат да бидат поажурни, затоа што конкуренцијата ќе си го направи своето. А токму тоа ѝ беше неопходно на македонската економија.

Исто така, водечката финансиска и индустриска група од Бугарија "Алфа финанс холдинг" стана нов сопственик на Интернационална приватна банка АД Скопје, која официјално е преименувана во Капитал Банка.